



## Дневна хемеротека за 27.03.2015г.

### МИА – [Изаири на Конференција за климатски промени во Турција](#)

ПЕТОК, 27 МАРТ 2015, 09:52:37

**МИА**  
МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА МАКЕДОНИЈА СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕРВИС

Насловна

Екологија

Изаири на Конференција за климатски промени во Турција

#### Изаири на Конференција за климатски промени во Турција

Препорачај 0

петок, 27 март 2015 07:20





Сафранболу, 27 март 2015 (МИА) - Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска ќе престојува во Сафранболу во Турција, каде ќе учествува на Конференцијата за климатски промени на Организацијата за економска соработка - ЕКО (Economic Cooperation Organization).

Како што соопшти Министерството за животна средина и просторно планирање, Изаири ќе се обрати во делот наменет за високи претставници на земјите-членки на ЕКО Секретаријатот, на балканските држави и на претставници на интернационални организации.

Министерот Изаири ќе ги презентира досегашните и идни акции на Македонија за намалување на емисиите на стакленички гасови и справување со климатските промени во пресрет на Парискиот климатски самит 2015 (COP21). [вг/хс/07:19](#)

## **Алфа - Изаири на Конференција за климатски промени во Турција**

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска ќе престојува во Сафранболу во Турција, каде ќе учествува на Конференцијата за климатски промени на Организацијата за економска соработка - ЕКО (Economic Cooperation Organization)

## **Канал5 - Изаири на Конференција за климатски промени во Турција**

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири денеска ќе престојува во Сафранболу во Турција, каде ќе учествува на Конференцијата за климатски промени на Организацијата за економска соработка - ЕКО (Economic Cooperation ...

## **Денар - Министерот за животна средина на конференција во Турција**

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во петок ќе престојува во Сафранболу во Турција. Тој ќе учествува и ќе земе збор на ЕКО Конференцијата за климатски промени во делот наменет за високи претставници на земјите членки ...

## **Макфакс - Министерот за животна средина на конференција во Турција**

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири во петок ќе престојува во Сафранболу во Турција. Тој ќе учествува и ќе земе збор на ЕКО Конференцијата за климатски промени во делот наменет за високи претставници на земјите членки ...

## **Фох.mk - Министерот за животна средина на конференција во Турција**

Министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири ќе престојува во Сафранболу во Турција. Тој ќе учествува и ќе земе збор на ЕКО Конференцијата за климатски промени во делот наменет за високи претставници на земјите членки на ЕКО



## Alsat M - [Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në Turqi](#)



### Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në Turqi

08:36, 27 mars

Shpërnda publikisht:



Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot do të qëndrojë në Safranbolu, Turqi, ku do të marrë pjesë në Konferencën për ndryshime klimatike të Organizatës për bashkëpunim ekonomik - EKO (Economic Cooperation Organization).

Ashtu siç kumtoi Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Izairi do të mbajë fjalim në pjesën e dedikuar për përfaqësues të lartë të vendeve anëtarë të EKO Sekretariatit, të shteteve ballkanike dhe të përfaqësuesve të organizatave internacionale.

Ministri Izairi do t'i prezantojë aksionet e deritanishme dhe të ardhshme të Maqedonisë për zvogëlimin e emisioneve të gazrave të qelqit dhe ballafaqimin me ndryshimet klimatike në vigjilje të Samitit klimatik në Paris 2015 (COP21). /MIA/

## Idividi - [Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në Turqi](#)

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot do të qëndrojë në Safranbolu, Turqi, ku do të marrë pjesë në Konferencën për ndryshime klimatike të Organizatës për .

## Tetova Sot - [Izairi në konferencë për ndryshime klimatike në Turqi](#)

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi sot do të qëndrojë në Safranbolu, Turqi, ku do të marrë pjesë në Konferencën për ndryshime klimatike të Organizatës për .



## МИА - [Град Скопје дел од акцијата „Часот на планетата Земја“](#)

ПЕТОК, 27 МАРТ 2015, 09:54:51

# МИА

МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА

НАСЛОВНА **МАКЕДОНИЈА** СВЕТ ЕКОНОМИЈА КУЛТУРА СПОРТ ИНФО СЕРВ

Насловна

Екологија

Македонија дел од „Часот на планетата Земја“

### Македонија дел од „Часот на планетата Земја“

Препорачај 0

четврток, 26 март 2015 14:05





Скопје, 26 март 2015 (МИА) - На повеќе од 60 локации низ целата држава со едночасовно исклучување на светилките в сабота Македонија ќе се приклучи во светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“, преку која ќе испрати порака за спас на планетата.

Централниот настан, како што информира на денешната прес-конференција организаторот на акцијата Ѓорѓи Селков, е закажан на улица „Македонија“, Порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, Македонскиот народен театар, Музејот на македонската борба, Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, мостот „Око“, Мостот на уметноста и плоштадот „Филип Втори“.

- Веднаш по исклучувањето на осветлувањето во 20:30 часот присутните ќе можат да погледнат уникатен флеш моб перформанс со специјални светлечки ефекти, збогатен со осветлување на улица „Македонија“ со свеќи во форма на 60+, кој е заштитен знак на планетата Земја, истакна Селков.

Во акцијата ќе се приклучат и скопските општини Аеродром, Карпош и Ѓорче Петров. Во Охрид во мрак ќе останат Самоиловата тврдина, црквата „Канео“ и споменикот на свети „Кирил и Методиј“, а поддршка на акцијата најавиле и Прилеп, Кавадарци, Ресен, Струмица, Битола,...

- Главна порака на акцијата е „Употреби ја својата моќ и промени ги климатските промени“, истакна Селков повикувајќи ги граѓани да ја покажат својата моќ и да ги исклучат светилките „Македонија, вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките“.

Организатори на акцијата се Градот Скопје, Здружението за заштита на животната средина „Часот на планетата Земја 60+“, Црвениот крст, Министерството за животна средина и просторно планирање, ЕВН и Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

Националниот координатор за климатски промени во Министерството за животна средина и просторно планирање Теодора Обрадовиќ - Грнчаровска побара од граѓаните да ја поддржат волонтерската акција и да испратиме порака дека само со апртнерство меѓу владите, невладиниот сектор, бизнис заедницата и секој граѓанин е можно справувањето со климатските промени.

- Ние како претставници на Министерството за животна средина ќе бидеме тука и в сабота во 20:30 часот преку сопствениот пример да покажеме дека единствено со акција и реакција на сите нас заедно можеме да се справиме со климатските промени, рече Обрадовиќ - Грнчаровска.

Црвениот крст, според претставникот Владимир Вукелиќ, преку своите општински организации со околу 1.700 млади волонтери преку различни активности да дадат сопствен пример за заедницата.

Поддршка на кампањата ќе и дадат познати личности од Македонија, меѓу кои Даниел Кајмакоски, Снежне Велков, Татјана Алексиќ, Атанас и Тино,...

Годинашната кампања се одвива под мотото „Вклучи се во акцијата – исклучи ги светилките“. Во акцијата ќе учествуваат 162 земји од светот, кои во 20:30 часот по локално време ќе ги исклучат светилките во над 8.000 градови. [cc/ca/14:05](#)



## Вечер - [Скопје еден час ќе потоне во мрак во чест на планетата Земја!](#)

вечер

МАКЕДОНИЈА БАЛКАН СВЕТ СКОПСКА ЕКОНОМИЈА LIFE КУЛТУРА ЗАБАВНА СП

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НАЈГОЛЕМАТА СВЕТСКА ВОЛОНТЕРСКА АКЦИЈА

### Скопје еден час ќе потоне во мрак во чест на планетата Земја!

В сабота во 20:30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ширум светот. Најголемата светска волонтерска акција Часот на планетата Земја шеста година по ред се одбележува во Македонија. Централниот настан е закажан в сабота на улица Македонија, кога во 20:30 часот во просторот помеѓу кафулињата Скопје кафе и Драма, веднаш по исклучувањето на целосното осветлување, скопјани ќе бидат сведоци на неверојатен флеш моб перформанс со специјални светлечки ефекти





## и просторно планирање

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција Часот на планетата Земја. Во сабота во 20:30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ширум светот. Македонија оваа година го руши минатогодишниот рекорд на исклучени локации, па така оваа година бројката надминува над 60 локации низ целата Република, кои ќе го исклучат осветлувањето за Часот на планетата Земја.

Централниот настан е закажан в сабота на улица Македонија, кога во 20:30 часот во просторот помеѓу кафулињата Скопје кафе и Драма, веднаш по исклучувањето на целосното осветлување, скопјани ќе бидат сведоци на неверојатен флеш моб перформанс со специјални светлечки ефекти, а настапот ќе биде поддржан од волонтерите на Црвениот крст кои ќе ја осветлат улица Македонија со свеќи. Освен оваа локација, во градот Скопје во мрак ќе потонат и порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, новиот објект на Македонскиот народен театар, Музејот на македонската борба, Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, мостот Око, Мостот на уметноста и плоштадот Филип Втори.



Скопските општини Аеродром, Карпош и Ѓорче Петров најавија своја поддршка кон акцијата и во 20:30 часот ќе го исклучат осветлувањето на повеќе локации на својата територија. Внатрешноста исто така ќе потоне во мрак, па така во Охрид, ќе загаснат Самуиловите тврдини, црквата "Канео" и споменикот на свети Кирил и Методиј. Своја поддршка кон акцијата најавија и градовите Прилеп, Кавадарци, Ресен, Струмица и Битола, а осветлувањето ќе биде исклучено и во резерватот Јасен, цементарницата Усје и салоните на мобилниот оператор ВИП.



Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

“

- Можам само да потврдам дека оваа година го имаме најголемиот час за планетата Земја во Македонија. Ги повикувам сите граѓани да ја покажат својата моќ и да ги исклучат светилките оваа сабота во 20:30 часот. Македонија, вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките, изјави Ѓорѓи Селков, главен организатор на акцијата во Македонија.

---

Во Часот на планетата Земја трета година по ред се вклучува и Црвениот крст на Република кој преку своите 34 општински организации и Црвениот крст на град Скопје помагаат во проширување на акцијата низ целата Република. Со тоа, бројот на локации кои ќе потонат во мрак за Часот на планетата Земја оваа година е 64, што е надминување на рекордот од минатогодишната акција.

Освен овие локации, во многу кафулиња низ главниот град, но и во внатрешноста ќе бидат организирани разни настани за одбележување на Часот на планетата Земја. Во кафулето Телеком Тренд, ЕВН-Македонија традиционално втора година по ред организира Нокно читање под светилки, а слични настани со осветлување со свеќи се очекува и во кафулињата по улица Македонија.





## Дневник – [В сабота, плоштадот и околината еден час во мрак](#)

# Дневник ONLINE

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ О

МЕТРОПОЛА

Датум: 26.03.2015, 12:58

ЧАС НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

### В САБОТА, ПЛОШТАДОТ И ОКОЛИНАТА ЕДЕН ЧАС ВО МРАК



В сабота од 20.30 до 21.30 часот, на неколку локации и објекти ќе биде исклучено јавното осветление како придонес на градската власт во светски познатото движење „Час на планетата Земја“. Во темница ќе бидат улицата и плоштадот Македонија, плоштадот Филип Втори, како и палатата „Пелистер“, Ристиќевата палата, Камениот мост, Скопската тврдина, мостот „Око“, Мостот на уметноста, Археолошкиот музеј и Музејот на македонската борба за самостојност.

Организатори на оваа акција се Градот Скопје, Здружението за заштита на животната средина „Часот на планетата Земја 60+“, Црвениот крст и Министерството за животна средина. Акцијата е поддржана и од ЕВН, која ќе го исклучи и повторно ќе го вклучи осветлението на наведените објекти без надоместок на трошоците.

В сабота во предвидениот период поддржувачите на движењето „Час на планетата Земја“ во целиот свет ќе ги исклучат светилките и ќе испратат порака за намалување на користењето на енергетските ресурси со цел да се намалат климатските промени. Ова планетарно движење се спроведува во 162 држави во светот и во голем број светски метрополи.



## **МКД - Македонија дел од „Часот на планетата Земја“, над 60 локации со едночасовно исклучување на осветлувањето**

Шеста година по ред Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција „Часот на планетата Земја“, кога во 20.30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7.000 града широм ...

## **Популарно - Објектите од „Скопје 2014“ оваа сабота во мрак за Часот на планетата Земја**

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во 20:30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града широм светот.

## **Телеграф - ПОРАКА ЗА СПАС: Македонија дел од „Часот на планетата Земја“**

Централниот настан, како што информира на прес-конференција организаторот на акцијата Ѓорѓи Селков, е закажан на улица „Македонија“, порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, Македонскиот народен театар, Музејот на ...

## **365 - Во сабота улица „Македонија“ ќе потоне во мрак еден час**

Во сабота од 20:30 до 21:30 часот, ќе се одбележи светското движење „Час на планетата земја“, кое сугерира да останеме без светлина во тоа време. Годинава ќе биде исклучено и уличното осветлување на „Улица Македонија“, плоштадот „Македонија“ и ...

## **Пулс24 - Улица Македонија, Археолошки музеј и порта Македонија во мрак за Часот на планетата Земја**

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во 20:30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града широм светот.

## **A1 On - Македонија дел од „Часот на планетата Земја“**

На повеќе од 60 локации низ целата држава со едночасовно исклучување на светилките в сабота Македонија ќе се приклучи во светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“, преку која ќе испрати порака за спас на планетата.



## Република - [Македонија дел од „Часот на планетата Земја“](#)

На повеќе од 60 локации низ целата држава со едночасовно исклучување на светилките в сабота Македонија ќе се приклучи во светската волонтерска акција „Часот на планетата Земја“, преку која ќе испрати порака за спас на планетата.

### Канал5 - [Македонија дел од „Часот на планетата Земја“](#)

Во сабота од 20 и 30 часот, во период од еден час над 60 локации низ Македонија ќе го исклучат осветлувањето, со што ќе се приклучат кон одбележувањето на најголемата светска акција „Часот на планетата Земја“.

### Денар - [Македонија, вклучи се во акцијата-исклучи ги светилките](#)

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во 20:30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града широм светот.

### Шеталиште - [Во сабота еден час мрак по повод „Часот на планетата Земја“](#)

Македонија оваа година го руши минатогодишниот рекорд на исклучени локации, па така оваа година бројката надминува над 60 локации низ целата Република кои ќе го исклучат осветлувањето за Часот на планетата Земја.

### Фох.mk - [Улица Македонија ќе потоне во мрак за часот на планетата Земја](#)

Улица и порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, новиот објект на Македонскиот народен театар, Музејот на македонската борба, Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, мостот „Око“, Мостот на уметноста и плоштадот ...

### Макфакс - [Улица Македонија ќе потоне во мрак за часот на планетата Земја](#)

Улица и порта Македонија, Камениот мост, Скопската тврдина, Музејот на холокаустот, новиот објект на Македонскиот народен театар, Музејот на македонската борба, Археолошкиот музеј, објектот на АЕК, мостот „Око“, Мостот на уметноста и плоштадот ...



## **Курир - [Над 60 локации во Македонија ќе го исклучат осветлувањето во сабота во 20:30 часот](#)**

Македонија оваа година го руши минатогодишниот рекорд на исклучени локации, па така оваа година бројката надминува над 60 локации низ целата Република кои ќе го исклучат осветлувањето за Часот на планетата Земја.

## **OhridNews - [И Охрид дел од Часот на планетата земја- ќе згаснат светилките кај Канео и Самоиловите тврдини](#)**

Шеста година по ред, Македонија се вклучува во одбележувањето на најголемата светска волонтерска акција Часот на планетата Земја, кога во сабота, во 20.30 часот по локално време, во период од еден час во мрак ќе потонат над 162 земји и 7000 града ...

## **еМагазин - [Випи Близу: Поддржувачи на “Час на планетата земја” 2015](#)**

Традиционално, трета година по ред, Вип се приклучува кон најголемата глобална волонтерска акција “Час на планетата земја”, која годинава ќе се одбележи утре, 28 март 2015 година, во периодот од 20.30 до 21.30 часот. Во рамките на “Час на планетата ...

## **Бизнис Вести - [Вип и Близу – поддржувачи на “Час на планетата земја” 2015](#)**

Традиционално, трета година по ред, Вип се приклучува кон најголемата глобална волонтерска акција “Час на планетата земја”, која годинава ќе се одбележи утре, 28 март 2015 година, во периодот од 20.30 до 21.30 часот.

## **Вечер - [Парковите во Аеродром еден час без струја](#)**

Општина Аеродром и оваа година ќе ја поддржи глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“. Акцијата за спас на планетата Земја ќе се одржи утре од 20:30 до 21:30 часот кога ќе бидат исклучени светлата во парковите „Јане Сандански“ и „Аеродром“ ...

## **Курир - [Парковите во општина Аеродром со поддршка за „Часот на планетата Земја“](#)**

Општина Аеродром и оваа година ќе ја поддржи глобалната акција „Часот на планетата Земја 2015“. Акцијата за спас на планетата Земја ќе се одржи утре, сабота, од 20:30 до 21:30 часот кога ќе бидат исклучени светлата во парковите „Јане Сандански“ и ...



Република Македонија

Министерство за животна средина

и просторно планирање

Канал 77 - [Охрид SOS алармира за ново загадување на Охридското езеро](#)

РАДИО МРЕЖА  
КАНАЛ 77

Петок, 27 Март 2015 08:59

## Охрид SOS алармира за ново загадување на Охридското езеро

Објавено од Канал 77

[Add new comment](#)



Згрозени сме од видеото кое беше објавено на некои медуми каде јасно се гледа дека вработени во Ј.П. „Нискоградба“ од Охрид испуштаат фекалии директно од канализацијата на градот во Охридското Езеро.

Според иницијативата, ова се случува во момент кога Охрид SOS секојдневно апелира за важноста на Охридското Езеро, за ендемичните и ретки видови флора и фауна кои таму живеат и колкаво значење има неговото зачувување.

Охридското Езеро е еден огромен и во светот редок екосистем, толку важен што се наоѓа на листата на заштитени локации под УНЕСКО. Испуштањето фекалии во водата нема да предизвика последици само за живиот свет во водата, ќе предизвика последици и за инсектите кои ја пијат водата, за птиците кои се хранат таму, а без нив езерото нема да постои.

Истата таа вода секако влијае и на плодноста на околното земјиште па последиците ќе ги почувствуваат и луѓето кои се дел од тој екосистем, соопштија од Охрид SOS .